



ПРЕМИЕРОТ БУЧКОВСКИ И АРХИЕПИСКОПОТ Г.Г. СТЕФАН СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА КООРДИНИРАНИ АКТИВНОСТИ

■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

# КЛОНИРАНИОТ ГЛУШЕЦ Г

**"Сите нивни одлуки немаат правно дејство во РМ и за МПЦ. Тоа се противцрковни, противевангелски, противнародни и противдржавни одлуки. СПЦ нема ниту канонско ниту уставно право да донесува одлуки за МПЦ уште од 1959 година, која се изјаснила дека нејзиниот Устав не важи за епархиите во РМ", истакна Дебарско-кичевскиот Митрополит Тимотеј, по седницата на Синодот на МПЦ, свикана по повод негативските одлуки на СПЦ.**

**"Сите мораме да му се спротивставиме на безумниот црковен, национален и државотворен тероризам од Српската православна црква, која е здружена со Грчката", изјави Полошкокумановскиот владика на МПЦ Г. Кирил.**

Српската православна црква официјално ја призна т.н. охридска архиепископија, која преку расколникот Јован Вранишковски речиси две години директно и непречено на наша територија прави "ршум", односно се обидува да направи национален раздор и да стави "војничка чизма" врз македонскиот народ и верниците. Томосот беше очекуван, бидејќи предвесниците на "белградската црна пролет" уште пред триесеттина дена ја лиферуваа веста во Република Македонија. Со ова конечно се затворија сите порти за мирољубив и добронамерен разговор за над-

минување на спорот, кој со децении и векови владее меѓу Македонската православна црква и СПЦ, а истовремено му долеа бензин на "огнот" за да ровари оската Белград - Атина. Српскиот патријарх Павле уште во Москва призна дека Грчката црква врши силен притисок за нерешавање на проблемот. Но, таа "чума" не може да се развива ако за тоа нема услови. Покерот кој се игра, всушност е координиран меѓу ГПЦ и СПЦ, па оттаму се и ваквите резултати. Македонскиот народ, верниците и политичарите го осудија ваквите негативни чини и се согласуваат во оценките дека

отпадниците во Македонија немаат силна поддршка, освен што можат постојано да прават "беља" и да ги подбучнуваат народот и верниците на сериозни караници и национални поделби.

## НИШТОЖНИ

Синодот на Македонската православна црква оцени дека одлуките на СПЦ за признавање на т.н. охридска архиепископија претставуваат обид за агресија врз територијата на Република Македонија. Митрополитите на МПЦ целосно ги отфрлија решенијата на Саборот на СПЦ и за нив тие се ништожни.

"Сите нивни одлуки немаат правно дејство во РМ и за МПЦ. Тоа се противцрковни, противевангелски, противнародни и противдржавни одлуки. СПЦ нема ниту канонско ниту уставно право да донесува одлуки за МПЦ уште од 1959 година, која се изјаснила дека нејзиниот Устав не важи за епархиите во РМ", истакна Дебарско-кичевскиот Митрополит Тимотеј, по седницата на Синодот на МПЦ, свикана по повод негативските одлуки на СПЦ.

Синодот на МПЦ ги повика македонскиот православен народ и сите добронамерни луѓе и пријатели на

нашата Црква да не се вознемируваат поради овие ништожни одлуки.

"Синодот и клирот на МПЦ нема да отстапат од името и од автокефалниот статус на МПЦ. Ќе ги запознаат и другите помесни православни цркви за донесените злонамерни акти на Саборот на СПЦ и се надеваме дека тие нема да бидат поддржани од другите цркви", изјави Митрополитот Тимотеј.

Владата на РМ во целост го поддржува автокефалниот статус на Македонската православна црква и согласно Уставот на Република Македонија и законските нормативи, како и досега, во целост ќе застане во заштита

на МПЦ, нејзиниот автокефален живот и црковните имоти, нагласи премиерот Владо Бучковски по средбата со Неговото Блаженство Г.Г. Стефан, на која се расправаше за најновата ситуација во однос на спорот меѓу МПЦ и СПЦ.


Поглаварот на Македонската православна црква ги поздравил иницијативите и грижата која ја манифестираат премиерот и Владата на РМ во врска со признавањето на автокефалниот статус на МПЦ. Иако Црквата и државата се одвоени, поради тоа што со последната одлука на СПЦ се посегнува по МПЦ, македонскиот идентитет и самобитност, премиерот Бучковски и Архиепископот Г.Г. Стефан договорија заеднички активности. Тие ќе бидат координирани и интензивни и ќе бидат во функција на лобирање за признавање на Македонската православна црква, за надминување на актуелните случувања и решавања на спорот со СПЦ.

Инаку, премиерот Бучковски претходно упати писмо до Вселенскиот патријарх Г.Г. Вартоломеј, во кое од него бара да посредува во решавањето на црковниот спор меѓу МПЦ и СПЦ.

Во врска со ова прашање и претседателот на Републи-

ка Македонија Бранко Црвенковски се сретна со поглаварот на МПЦ, Архиепископот Охридски и Македонски Г. Г. Стефан, при што беа разгледани состојбите по одлуката на Саборот на СПЦ.

"Постоењето и опстојувањето на МПЦ не зависи од ставот или од односот кон неа од некоја друга црква туку, пред сè, и над сè од вербата и довербата на нејзините верници, на нејзиното свештенство и од определбите на македонскиот народ. Црква ниту се создава, ниту се гасне со нечиј декрет, уште помалку кога тој декрет доаѓа од некого кој нема ниту историско ниту морално право да го направи тоа", ис-



МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И ВЕРНИЦИТЕ ДАВААТ ЦЕЛОСНА ПОДДРШКА НА МПЦ И НЕГОВОТО БЛАЖЕНСТВО Г.Г. СТЕФАН

ќи се на своите едностранни и непримерени мислења, СПЦ ја образложува одлуката со ставот дека МПЦ, и покрај многуте повици од страна на Неговата Светост Патријар-

на светиот синод на автономната охридска архиепископија и на нејзиниот престол. Во врска со ова прашање, СПЦ наведува во своето соопштение дека е одобрен и конечниот текст од Патријаршијскиот и Соборскиот Томос за автономија на т.н. охридска архиепископија, кој набрзо ќе биде проследен

одлучено дека одлуката на СПЦ од 1967 година за литургиско и канонско прекинување и општење со епископите и свештениците, кои се во раскол, во иднина се однесува на сите верници кои и по толку децении не го сфатиле апелот на СПЦ и станале упорни во расколот. Што значи, се прави вештачки обид за одбегнување на реалноста, која владее и се одвива како папачна врвца меѓу МПЦ и македонскиот народ и другите православни верници.

Единствениот жив сведок на настаните од шеесеттите години на минатиот век, кога Српската православна црква донесе одлука за осамостојување на МПЦ, Митрополитот Кирил остро го осуди најновиот атак врз нашата Црква.

"Сите мораме да му се спротивставиме на безумниот

# О ПРИЗНАА, ИАКО НЕМА ВЕРНИЦИ

такна претседателот Црвенковски по средбата со поглаварот на МПЦ.

Црвенковски напомена дека МПЦ успеала да опстои и да биде духовен столб и бедем на македонскиот народ во многу потешки времиња од денес, па затоа "кога постои независност на македонска држава никој не треба да се сомнева во иднината на МПЦ".

Тој вети дека македонската држава и МПЦ во иднина заеднички ќе работат со цел да се одбранат интересите на граѓаните, на народот, на Црквата, на државата. Црвенковски истакна дека МПЦ има логистичка поддршка од државата.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во соопштението на СПЦ се вели дека одлуката била донесена по низа обиди за приближување на ставовите, но според нив "расколничката црковна ерархија од РМ, 'наводно' не била доволно одговорна и искрена во досегашниот дијалог за надминување на расколот".

Истовремено, повикувај-

хот Павле да се врати во благодетното и спасоносно единство на Црквата, била принудена на последниот црковно-народен собир, кој се одржа од 16 до 26 мај, да го потврди изборот на т.н. митрополит велешки и повардарски г. Јован за архиепископ охридски и митрополит скопски и претседател

до Вселенската патријаршија во Цариград (Истанбул) и до сите православни цркви во светот. Во соопштението од патријаршијскиот двор во Белград се истакнува дека побожниот народ од Македонија не ја сфатил целосната погубност од расколот и неопходноста за црковно единство. На Собирот било

црковен, национален и државотворен тероризам од Српската православна црква, која е здружена со Грчката", изјави Полошко-кумановскиот владика на МПЦ Г. Кирил. Тој, одлуката на Саборот на СПЦ да ја признае расколничката група на расчинетиот владика Јован како "автономна православна охридска архиепископија" ја оквалификува како обид за разнебитување на сè што е македонско. "Се тресеше гората, за на крај, од дебело платеното, шпиунско дувло на отпадникот и предавникот Вранишковски и на неговата банда, да се роди клонираниот белградско-атински голем глушец - стаорец. Македонскиот народ нема друга алтернатива освен да се избори да ги зачува статусот и достоинството на автокефална МПЦ. Македонската православна црква сме сите ние, целиот македонски народ. Светите работи немаат цена и затоа нема демонска сила која ќе ни ги одземе овие вредности", изјави Митрополитот Кирил, додавајќи дека МПЦ досега не отстапила од црковни догматски правила.

## ДЕЛ ОД ГЕТСИМАНСКАТА МОЛИТВА

"Ако десет или петнаесет епископи на Саборот во Белград веќе решиле да донесат одлука за наше дискредитирање, а при тоа не го испитале одекот на одлуката меѓу нас, во нашата Црква, тогаш многу ќе промашат, особено бидејќи не го земаат предвид народното 'амин', коешто секогаш само нему (на верниот народ) му припаѓа и коешто тие го немаат. Народното 'амин' е суштинско и неотуѓиво право на верниот народ да ги потврдува или не одлуките на ерархијата, што произлегува од Соборноста и од Литургијата на Црквата. Тука престанува да важи (функционира) секаков вид клерикализам и неконтролирано одлучување на високиот клир. Тоа значи дека која било одлука на Саборот на Српската православна црква во врска со нас е невалидна, би рекле нерелективна, ако нема одек и потврда и од другата страна на олтарот: како кај македонскиот верен народ, кого заради непризнавањето на идентитетот пастирски го промашуваат, така и кај српскиот, чии потреби и грижи за спасение не ги одразуваат", се вели во еден дел од Гетсиманската молитва на Митрополитот Наум, ипоѓаконите Лаврентиј и Григориј, кои ја осудија одлуката на СПЦ.